



Ул. Никола
Вапцаров бр. 22,
1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонија бр.
21, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански
бр. 82/1/7, Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14
А, 6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
Ударна Бригада бр.
52, 1300 Куманово, Р.
Македонија



FIBULA
AIR Travel Agency



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 3116865,
+389 2 3216391

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibula2@t.mk

fibulabiser@t.mk


fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk

ЛИЦЕНЦА А

NOVA GODINA ISTANBUL

29.12.2018 – 01.01.2019



ИСТАНБУЛ – АВИОНСКИ ПРЕВОЗ

Истанбул - најкосмополитски град во светот, град на контрасти, единствен град кој ги преплавува сите сетила. Истанбул пречекува опсипан со светлина, град кој никогаш не спие - улици полни со весели и насмеани луѓе, шаренило од бои, мириси, идеален спој на култура и религија, место на кое се состануваат Европа и Азија.

Цена

179€

11.062 мкд

СО
ПОЈАДОК



+

ТРАНСФЕР

3



Програма за патување

1 ден 29.12.2018 (Сабота)

Состанок на групата на аеродром Александар Велики два часа пред полетување. Полетување со Turkish Airlines во 08:55 со бр. на лет ТК 1004.

Слетување во Истанбул во 12:25 и организиран трансфер од аеродром до хотел. Сместување во хотел. Факултативна посета на трговскиот центар Sapphire сместен во највисоката зграда во Европа (236 м) од каде се пружа прекрасна панорамска глетка на Истанбул.

Виртуелна прошетка низ Истанбул со хеликоптер во 4D кино. (надлетување на најзначајните историски обележја: Аја Софија, Топ Капи, Моминската кула, Босфор, Цистерната, Галата мостот...)

Враќање во хотел. Ноќевање.

2 ден 30.12.2018 (Недела)

Појадок. Факултативна посета на најубавата султанска палата со непроценливо богатство, Палатата Долма Бахче Сарај со стручен водич. Факултативно крстарење со брод по Босфор, со панорамски разглед на палатите од двете страни на каналот и мостовите кои ги поврзуваат Европа и Азија. Враќање во хотел или слободно попладне за шопинг и прошетка на познатата улица Истиклал на Таксим, или посета на трговскиот центар Цевахир. **ФАКУЛТАТИВНО** – Предногодишна забава во национален ресторан: со вечера, пијалок и ориентална програма со музика и танчерки. Враќање во хотел. Ноќевање.

Во цената се вклучени следниве услуги:

- ✓ Авио билет: Скопје-Истанбул-Скопје
- Организиран трансфер: аеродром-хотел-аеродром
- 3 ноќевања со појадок во хотел 3*
- Организација и пратител на патувањето

Во цената не се вклучени следниве услуги:

- Аеродромски такси 109 еур – 6.736 мкд
- Целодневен разглед на градот со локален водич и превоз (15 евра)
- Предногодишна забава во национален ресторан со ориентална програма
- Крстарење по Босфор (20 еур со превоз и водич)
- Посета на Палатата Долма Бахче (30 еур со вклучена влезница, превоз и водич)
- Посета на највисоката зграда во Европа Сафир Сеир терасата 10 еур
- Влезница за Сеир терасата и 4 Д кино
- Влезници за посета на локалитетите со водич: Аја Софија (15 еур) и Топ Капи (15 еур)
- Патничко и здравствено одигување 185 мкд

Важна напомена:

- Плаќањето е задолжително во денари (1 еур = 61.8 мкд)
- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош со важност 150 дена од денот на патувањето
- Краен рок за пријавување 15.12.2018
- Краен рок за откажување на аранжманот од страна на агенцијата 7 дена пред патување
- За резервација задолжителна уплата од 30% од вкупниот износ, целосна доплата 7 дена пред патување
- Програмата е лектурирана од лектор Ана Бачваровска
- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 25 патници
- За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ

Зден 31.12.2018 (Понеделник)

Појадок. По појадокот, Факултативно-панорамски разглед на градот со стручен водич: Лалели Џамија, Јени Џамија, Бејазит Кула, Златен Рог, Валенсов Аквадукт, Таксим, Сулејманија, Хиподром. Посета и влез во локалитетите: Султановиот дворец опкружен со море од сите страни Топ Капи Палатата – музеј со непроценлива колекција на споменици и уметнички дела – сегашниот изглед на Палатата датира од времето на Сулејман Величествениот; Џамијата Султан Ахмед наречена и Сина Џамија поради своите бои: сина, зелена и бела, Црквата Аја Софија, подоцна пренаменета во џамија, а денес работи како музеј. Враќање во хотел или Предлог: шопинг во Капали Чаршија, една од најстарите и најголемите покриени пазари во светот со повеќе од 1200 улици.

ДОЧЕК НА НОВА ГОДИНА на отворено во монденскиот дел на Истанбул-Ортакој познат како Истанбулски Монмартр, со организиран превоз. Враќање во хотел. Ноќевање.

4 ден 01.01.2019 (Вторник)

Појадок. Одјавување од хотел до 12:00. Слободно претпладне за индивидуални активности. Предлог: Посета на Азискиот дел на Истанбул со метро преку подводниот тунел под Босфор-Мармарис или предлог: шопинг во познатиот трговски центар Форум со можност за индивидуална посета на Аквариумот. Враќање во хотел. Организиран трансфер од хотел до аеродром околу 17:00. Полетување за Скопје во 20:15 со бр. на лет ТК 1005. Слетување во Скопје во 19:45.